

**ЛОКАЛЕН ПЛАН ЗА АКЦИЈА ЗА  
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ДЕКАДАТА НА  
РОМИТЕ ВО БИТОЛА ЗА ПЕРИОДОТ  
2012 – 2015 г**

**ПРОГРАМСКИ ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ**

- Вработување
- Образование
- Домување



Општина Битола

март 2012

## Содржина

<b>Вовед / Контекст и состојби во Битола</b>	<b>3</b>
<b>ВИЗИЈА</b>	<b>6</b>
<b>СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ</b>	<b>6</b>
<b>ПРОБЛЕМИ И ПОТРЕБИ</b>	<b>6</b>
<b>ЦЕЛИ</b>	<b>8</b>
<b>АКТИВНОСТИ</b>	<b>12</b>
<b>ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ПОКАЗАТЕЛИ НА УСПЕХОТ</b>	<b>15</b>
<b>БУЏЕТ</b>	<b>18</b>
<b>МЕРКИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА</b>	<b>19</b>
<b>АКЦИОНЕН ПЛАН</b>	<b>20</b>

## 1. **ВОВЕД / Контекст и профил на Ромската заедница во Битола**

Локалниот Акционен План (ЛАП) за имплементација на Декадата на Ромите во општина Битола е документ изработен по иницијатива на Министерството за труд и социјална политика (МТСП) на Република Македонија, на почетокот на 2012 г.

Локалниот Акционен План за имплементација на Декадата на Ромите во општина Битола се базира на двете јавни политики за Ромите кои се спроведуваат во Република Македонија и тоа: Декадата за вклучување на Ромите 2005 – 2015, како регионална јавна политика прифатена од Владата на Република Македонија, и Националната стратегија за Роми, како државна јавна политика изработена од страна на Владата на Република Македонија и која има поддршка од страна на Собранието на Република Македонија.

Локална Самоуправа – Битола во 2006 година усвои Стратегија за Ромите врз основа на која беа креирани Локални Акциони Планови за сите обалсти од Декадата. Временската рамка за имплементација на овие планови се однесуваше на периодот 2006 - 2010 година, со што се наметна потребата од нивно ревидирање за периодот 2012 – 2015 година.

Во текот на 2011 година е развиен ЛАП за имплементација на Декадата на Ромите во Битола за областа Здравство за периодот 2011 – 2015.

Предмет на овој Локален Акционен План се областите Образование, Вработување и Домување. Периодот на кој се однесува оваа програма е 2012 – 2015 г.

Во рамки на процесот за развој на Локалниот Акционен План за имплементација на Декадата на Ромите во општина Битола, се организираше дводневна работилница, дизајнирана и модерирана од г-н Марио Вељковиќ, консултант за Стратешки и Оперативен менаџмент и Развој на заедниците во улога на Постар Експерт одговорен за развој и ревизија на Локални Акциони Планови во рамки тимот на проектот **“Поддршка во имплементација на Стратегијата на Ромите“**.

На основа на дискусиите и придонесот на учесниците во текот на работилницата е формулиран првиот нацрт ЛАП. После комплетирањето на првиот нацрт се одржа работна средба за анализа и ревизија на првиот нацрт по што истиот е финализиран и доставен до општина Битола на усвојување и понатамошна имплементација.

Во процесот за развој/ревизија на Локалниот Акционен План за имплементација на Декадата на Ромите во општина Битола активно соработуваа преставници на Единицата за локална самоуправа на општина Битола, локални експерти преставници на локални и државни институции кои имаат директна или индиректна врска со 3-те целни области на Декадата на Ромите и претставници на здруженија на граѓани кои делуваат на општинско ниво и кои имаат претходно искуство во изработка на Акциски планови.

## Профил на Ромската заедница во Битола

Населбата “Баир” се наоѓа на левиот брег од реката Драгор која го дели градот Битола на два дела.

Куќите на населението се положени на трите рида кои всушност ги претставуваат трите дела на населбата “Баир” - “Смилевски Баир”, “Централен Баир” и дивата населба “Петочна вода”.

На овие три и уште неколку други ридови се смета дека постоела средновековна Битола од кога се смета дека најголемиот процент на ромско население е доселен во Битола.

Во планирањето на Програмата за развој на заедниците како целна група земено е населението од улиците “Љубојно”, “Дебарска”, “Козјак”, “Караорман”, “Мукос”, “Титово Ужице”, “Неготинска” и “Јордан Пиперката”.

Во овие улици според проценката од профилот на заедницата живеат 2 000 граѓани.

Од нив 85% се изјансиле како Роми, 8% Македонци, 8% Турци, 3% Албанци и 0,1% Египјани.

Најголем проблем кој граѓаните го потенцираат и како најјургентен е невработеноста. Ниското ниво на образование и немањето соодветни квалификации Ромското население го прават неконкурентно на пазарот на работна сила. Тоа значи дека населението се занимава со вршење на тешки физички работи и услужни дејности.

Во последните десетина години одреден процент од населението се занимава со трговија на текстил на импровизирани тезги. Ваквата активност спаѓа во доменот на сивата економија која државата ја толерира бидејќи не може да обезбеди соодветно вработување.

Голем процент од Ромското население живее во субстандардни услови за живеење а немањето можност за вработување предизвикува терет на државата која на 65% од населението му исплаќа социјална помош која во 65% од случаите изнесува од 1700 до 2500 денари.

Ниското ниво на образование и малиот процент на деца кои го завршуваат основното образование е есенцијален проблем кој ги генерира сите останати проблеми со кои се соочува населението во населбата “Баир” почнувајќи од третманот на отпадот од одмаќинствата, хигиенските навики, до вработувањето и стимулирањето за запишување во средно образование и на факултет.

70% од куќите во населбата “Баир” се направени од цврста градба и задоволуваат одредени стандарди за живеење (има вода, канализација и електрична енергија).

30 % од живеалиштата на населението и тоа 90 % во дивата населба

“Петочна вода” се импровизирани и направени од картони и ламарини покриени со најлон без канализација, чиста вода за пиење и електрична енергија.

Приклучувањето на електричната енергија е нелегално што предизвикува чести инциденти и несреќни случаи кои завршуваат фатално дури и со човечки жртви.

Проблем претставува и непосредната близина на регионалниот пат Прилеп - Ресен во чија непосредна близина се наоѓаат импровизираните живеалишта при што често се случуваат сообраќајни несреќи во кои најчесто страдаат децата.

## 2. ВИЗИЈА

“Битола, место каде Ромите се интегрирани и достоинствено и активно придонесуваат кон целокупниот развој на градот“

## 3. СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ ПО ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ

1. *Создавање на услови за поголема вработеност на Ромите во Битола*
2. *Подобро образование за Ромите од Битола*
3. *Да се подобрат условите за домување на Ромите во Битола*

## 4. ПРОБЛЕМИ И ПОТРЕБИ ПО ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ

Конкретни проблеми и потреби кои се предмет на оваа програма се:

### Вработување

1. Висок степен на невработеност кај Ромската популација во Битола
2. Неинформираност на младите невработени Роми за сите активни мерки за вработување
3. Мал број на Роми се вклучени во програмата за самовработување
4. Висок степен на невработеност на ромската жена
5. Значителен број на Роми недоволно се запознаени со законската регулатива во делот на остварување на правото на вработување

### Образование

1. Мал број на деца роми од Битола се вклучени во предучилишни и образовни институции и програми
2. Висок процент од децата Роми запишани во прво одделение во ОУ ЃОРЃИ СУГАРЕВ Битола се нередовни и покажуваат слаб успех
3. Голем број на Ромски деца ненавремено се запишани во прво одделение (само околу една третина редовно се запишуваат)
4. Голем број на Роми со некомплетно основно образование

## **Домување**

- 1. Иницирање на почеток за изработка на ДУП за областите каде живее ромското население**
- 2. Доколку нема можност за решавање на проблемот околу легализација на куќните места да се работи на нивна дислокација и градење на колективни и индивидуални стамбени објекти**
- 3. Потреба од поголемо процентулно учество на социјално загрозените Роми во процесот на добивање на социјални станови**
- 4. Подобрување на водоводната мрежа**
- 5. Не постои соодветна канализација на дел од улиците каде живее Ромското население**
- 6. Мал број на шахти за атмосферска канализација**
- 7. Нередовно чистење на дивите депонии и целосна грижа за животната средина**

## 5. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ПО ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ

### Вработување

**ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 1:** Да се зголеми бројот на вработени Роми во Општина Битола за најмалку 50 Роми во 2012-2015 г

**Краткорочна цел 1.1.** : Да се подобри степенот на информирање на Ромите за активните мерки за вработување;

**Краткорочна цел 1.2.** Да се вклучат Ромите во обуки за познат Работодавец;

**Краткорочна цел 1.3.** Обука за дефицитарни занимања и практиканство

**Краткорочна цел 1.4.** Да се вклучат Ромите во обуки за непознат Работодавец;

**ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 2:** Да се подобри степенот на вработеност на жената Ромка за 10% во периодот 2012-2015 г

**Краткорочна цел 2.1.** Идентификација на невработени жени Ромки кои се заинтересирани за вработување;

**Краткорочна цел 2.2.** Подготвување на апликација и учество на најмалку 2 тендери за поддршка на самовработување на жени Ромки на годишно ниво;

**ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 3** Да се креираат и спроведуваат програми за развој на претприемништвото

**Краткорочна цел 3.1.** Да се отвори консултативен-советодавен центар за Ромската заедница за поддршка на мали и средни Претпријатија;

**Краткорочна цел 3.2.** Да се развијат претприемнички вештини и припрема за активно барање на работа;

**Краткорочна цел 3.3.** Вклучување во програмите “YES“;



## **Образование**

**ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 4: Да се зголеми вклученоста на деца Роми во предучилишно воспитание и образование за 45%**

**Краткорочна цел 4.1:** Да се зголеми за 80% бројот на информирани ромски семејства за бенефитот од предучилишното воспитание и образование;

**Краткорочна цел 4.2:** Да се зголеми бројот на опфатени Ромски деца во предучилишно образование за 50% на годишно ниво во однос на учебната 2011 /2012;

**ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 5: Да се подобри редовноста на учениците Роми во основното и средното стручно образование за 50 % до крајот на 2015 г**

**Краткорочна цел 5.1:** Подобрување на редовноста, намалување на бројот на изостаноци за 50% во СОУ ТАКИ ДАСКАЛОТ во Битола;

**Краткорочна цел 5.2:** Подобрување на редовноста, намалување на бројот на изостаноци за 50% во ОУ ЃОРЃИ СУГАРЕВ Битола;

**ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 6: Да се овозможи континуирано јакнење на толеранцијата и прифаќање на разликите кај 60 наставници со вклучување во соодветни едукативни програми**

**Краткорочна цел 6.1:** Во периодот од 2012/2013 година да се опфатат 30 наставници во едукативни обуки за толеранција и прифаќање на разликите.

**Краткорочна цел 6.2:** Во периодот од 2013/2014 година да се опфатат 30 наставници во едукативни обуки за толеранција и прифаќање на разликите

**Краткорочна цел 6.3:** Во периодот од 2012/2015 година да се изработи прирачник за работа со ученици Роми за развој на толеранција, за развој на знаења и вештини кои промовираат меѓуетничка толеранција

**ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 7: Да се подобри успехот во основно и средно образование кај Ромската популација за 60%**

**Краткорочна цел 7.1:** Подобрување на успехот за 0,5 индексни поени по ученик во основно образование во период 2012/2015 г;

**Краткорочна цел 7.2:** Обезбедување тусторство за дел од неописменетите ученици за основно образование;

**Краткорочна цел 7.3:** Подобрување на успехот за 0,5% индексни поени по ученик во средно образование во период 2012/2015

година;

**ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 8:** Да се подобрат условите (материјални и технички) за посебните паралелки во ОУ Ѓорѓи Сугарев – Битола

**Краткорочна цел 8.1:** Подобрување на условите за превоз на деца со посебни потреби во периодот 2012/2015 година во ОУ ЃОРЃИ СУГАРЕВ-Битола;

**Краткорочна цел 8.2:** Обезбедување на исхрана во ОУ ЃОРЃИ СУГАРЕВ-Битола за учениците со посебни потреби;

**ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 9** Да се воспостави активна БАЗА НА ПОДАТОЦИ до крајот на 2015

**Краткорочна цел 9.1:** Формирање, ажурирање и менаџирање на база на Податоци;

## Домување

**ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 10:** Да се реши проблемот со инфраструктурата и станбеното прашање во населбата Петочна вода за семејствата населени надвор од градежен реон

**Краткорочна цел 10.1.** Да се измени и дополни ГУП и ДУП за населба Баир;

**Краткорочна цел 10.2.** Да се легализираат ромските дивоградби во Битола онаму каде што е изводливо и возможно;

**Краткорочна цел 10.3.** Да се изготват главни проекти за инфраструктурни и градежни објекти;

**Краткорочна цел 10.4.** Да се изградат објекти од цврста градба за 150 Семејства;

**ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 11:** Да се реши проблемот со водоснабдување на најмалку 3000 жители на населба Баир до крајот на 2015г.

**Краткорочна цел 11.1.** Да се реконструира водоводот во високата зона на населба Баир и да се изведат нови цевководи со должина 3000м;

**ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 12:** Да се решат останатите инфраструктурни потреби во населба Баир

**Краткорочна цел 12.1.** Да се реконструира ободниот канал за населба Баир во должина од 2.700м;

## 7. МЕРКИ И КЛУЧНИ АКТИВНОСТИ / МОЖНИ ПРОЕКТИ

### Вработување

Клучни мерки во однос на **Зголемувањето на бројот на вработени Роми во Општина Битола за најмалку 50 во периодот 2012- 2015 г. се:**

- Информирање на Ромите за активните мерки за вработување;
- Вклучување на Ромите во обуки за познат работодавец;
- Обука на Ромите за дефицитарни занимања;
- Вклучување на Ромите во практиканство;
- Вклучување на Ромите во обуки за непознат работодавец;

**За да се подобри степенот на вработеност на жената Ромка за 10% во периодот 2012-2015 г** клучни мерки се:

- Идентификација на невработени жени Ромки кои се заинтересирани за вработување;
- Подготовка на апликации и учество на најмалку 2 тендери за поддршка на самовработување на жени Ромки на годишно ниво;

Клучни мерки во однос на **Креирањето и спроведувањето програми за развој на претприемништвото кај Ромите се:**

- Отворање на консултативен-советодавен центар за Ромската заедница за поддршка на мали и средни претпријатија;
- Обуки за развивање на претприемнички вештини и активно барање на работа;
- Вклучување во програмите “YES“;

## **Образование**

Клучни мерки во однос на **Зголемувањето на вклученоста на деца Роми во предучилишно воспитание и образование за 45%** се:

- Зголемување на бројот на информирани ромски семејства за 80% во однос на бенефитот од предучилишното воспитание и образование;
- Зголемување на опфатот на Ромски деца во предучилишно образование за 50% на годишно ниво во однос на учебната 2011/2012г.;

**За да се подобри редовноста на учениците Роми во основното и средното стручно образование за 50 % до крајот на 2015 г.** клучни мерки се:

- Подобрување на редовноста, намалување на бројот на изостаноци за 50% во СОУ ТАКИ ДАСКАЛОТ Битола;
- Подобрување на редовноста, намалување на бројот на изостаноци за 50% во ОУ ЃОРЃИ СУГАРЕВ Битола;

Клучни мерки во однос на **Континуираното јакнење на толеранцијата и прифаќање на разликите кај 60 наставници со вклучување во соодветни дукативни програми** се:

- Вклучување на 30 наставници во едукативни обуки за толеранција и прифаќање на разликите на годишно ниво во периодот 2012 – 2014;
- Изработка и дистрибуција на прирачник за работа со ученици Роми за развој на толеранција, знаења и вештини кои промовираат меѓуетничка толеранција;

Клучни мерки за **да се подобри успехот во основно и средно образование кај Ромската популација за 60%** се:

- Да се подобри успехот за 0,5 индексни поени по ученик во основно образование во период 2012/2015 г.;
- Туторство за дел од неописменетите ученици за основно образование;
- Да се подобри успехот за 0,5% индексни поени по ученик во средно образование во период 2012/2015 г.

Во однос на **Подобрувањето на условите (материјални и технички) за посебните паралелки во ОУ Ѓорѓи Сугарев – Битола** клучни мерки се:

- Обезбедување на возило за превоз на деца со посебни потреби во периодот 2012/2015 година во ОУ ЃОРЃИ СУГАРЕВ-Битола.
- Обезбедување на финансиска поддршка за храна /ужина/ за учениците со посебни потреби во ОУ ЃОРЃИ СУГАРЕВ- Битола

**За да се воспостави активна БАЗА НА ПОДАТОЦИ поврзани со Образованието на Ромите во Битола до крајот на 2015** Клучни чекори се:

- Формирање /обезбедување на хардвер и друга опрема и поставување на истата/;
- Ажурирање на Базата;
- Менаџирање на базата на податоци;

## Домување

Клучни мерки во однос на **Решавањето на проблемите со инфраструктурата и станбеното прашање во населбата Петочна вода за семејствата населени надвор од градежен реон се:**

- Измени и дополни на ГУП и ДУП за населба Баир;
- Легализација на Ромските дивоградби во Битола онаму каде што е изводливо и возможно;
- Подготовка на главни проекти за инфраструктурни и градежни објекти;
- Изградба на колективни станбени објекти од цврста градба за 150 Семејства;

За да се реши проблемот со **водоснабдување на најмалку 3000 жители на населба Баир до крајот на 2015г.** ќе се:

- Изврши реконструкција на водоводот во високата зона на населба Баир и изведба на нови цевководи со должина 3000м;

За да се решат останатите **инфраструктурни потреби во населба Баир** ќе се:

- Реконструира ободниот канал за населба Баир во должина од 2.700м;

## 8. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ

### Вработување

Очекувани резултати и индикатори во однос на **Зголемувањето на бројот на вработени Роми во Општина Битола за најмалку 50 во периодот 2012-2015 г. се:**

- Значителен број на Ромите информирани за активните мерки за вработување;
- Ромите се вклучени во обуки за познат работодавец;
- Број на обучени Роми за дефицитарни занимања;
- Број на вклучени Роми во практиканство;
- Ромите се вклучени во обуки за непознат работодавец;

Очекувани резултати и индикатори во однос на **Подобрувањето на степенот на вработеност на жената Ромка за 10% во периодот 2012-2015 се:**

- Подготвена листа на невработени жени Ромки кои се заинтересирани за вработување;
- Подготвени апликации и алицирано на најмалку 2 тендери за поддршка на самовработување на жени Ромки на годишно ниво;
- Број на нововработени жени Ромки;

Очекувани резултати и индикатори во однос на **Креирањето и спроведувањето програми за развој на претприемништвото кај Ромите се:**

- Отворен Консултативен-Советодавен центар за Ромската заедница за поддршка на мали и средни претпријатија;
- Обучени Роми подготвени за претприемништво и активно барање на работа;
- Број на Роми опфатени со обуки;
- Дел од заинтересираните Роми ќе се вклучат во програмите “YES“;
- Број на Роми вклучени во програмите YES“;

## **Образование**

Очекувани резултати и индикатори во однос на **Зголемувањето на вклученоста на деца Роми во предучилишно воспитание и образование за 45% до крајот на 2015 г. се:**

- Зголемен бројот на информирани ромски семејства за бенефитот од предучилишното воспитание и образование;
- Зголемен на опфатот на Ромски деца во предучилишно образование за 50% на годишно ниво во однос на учебната 2011/2012г.;

Очекувани резултати и индикатори во однос **Подобрувањето на редовноста на учениците Роми во основното и средното стручно образование за 50 % до крајот на 2015 г. се:**

- Подобрена редовноста, намален бројот на изостаноци за 50% во СОУ ТАКИ ДАСКАЛОТ Битола;
- Подобрена редовноста, намален бројот на изостаноци за 50% во ОУ ЃОРЃИ СУГАРЕВ Битола;

Очекувани резултати и индикатори во однос на **Континуираното јакнење на толеранцијата и прифаќање на разликите кај 60 наставници со вклучување во соодветни дукативни програми се:**

- Вклучени 30 наставници во едукативни обуки за толеранција и прифаќање на разликите на годишно ниво во периодот 2012 – 2014;
- Изработен и дистрибуиран прирачник за работа со ученици Роми за развој на толеранција, знаења и вештини кои промовираат меѓуетничка толеранција;

Очекувани резултати и индикатори во однос на **Подобрувањето на успехот во основно и средно образование кај Ромската популација за 60% се:**

- Подобар успех за 0,5 индексни поени по ученик во основно образование во период 2012/2015 г;
- Обезбедено турсорство за дел од неописменетите ученици за основно образование;
- Подобар успех за 0,5% индексни поени по ученик во средно образование во период 2012/2015 г;

Очекувани резултати и индикатори во однос на **Подобрувањето на условите (материјални и технички) за посебните паралелки во ОУ Ѓорѓи Сугарев – Битола се:**

- Обезбедено возило за превоз на деца со посебни потреби во периодот 2012/2015 година во ОУ ЃОРЃИ СУГАРЕВ-Битола;
- Обезбедена финансиска поддршка за храна /ужина/ за учениците со посебни потреби во ОУ ЃОРЃИ СУГАРЕВ- Битола;

Очекувани резултати и индикатори во однос на **Воспоставувањето на активна БАЗА НА ПОДАТОЦИ поврзана со Образованието на Ромите во Битола до крајот на 2015 се:**

- Оперативна база на податоци;
- Ажурирна на Базата /релевантни и актуелни податоци;
- Подготвен план и процедура за менаџирање на базата на податоци;



## **Домување**

Очекувани резултати и индикатори во однос на **Решавањето на проблемите со инфраструктурата и станбеното прашање во населбата Петочна вода за семејствата населени надвор од градежен реон** се:

- Изменети и дополнети ГУП и ДУП за населба Баир;
- Легализирани Ромските дивоградби во Битола онаму каде што е изводливо и возможно;
- Подготвени главни проекти за инфраструктурни и градежни објекти;
- Изградени колективни станбени објекти од цврста градба за 150 Семејства;

Очекувани резултати и индикатори во однос на **водоснабдување на најмалку 3000 жители на населба Баир до крајот на 2015г.** се:

- Реконструиран водоводот во високата зона на населба Баир и поставени нови цевководи со должина 3000м;

Очекувани резултати и индикатори во однос на **инфраструктурни потреби во населба Баир** се:

- Реконструиран ободниот канал за населба Баир во должина од 2.700м;

## 10. МЕРКИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

1. Општината се грижи за овозможување на услови за имплементација и воспоставување на механизми за следење на напредокот на овој Локален Акционен План.
2. За таа цел, може да се организираат комисии, механизми на партнерство и/или работни групи во соработка со други органи на јавната администрација, како и со активни граѓански здруженија.
3. Со сето ова ќе се осигури дека се дискутираат, утврдуваат и буџетираат приоритетни активности од ЛАП и истите навреме се вклучуваат во Годишната програма на општината.
4. Заради постигнување на позитивни резултати и висок степен на ефективност и ефикасност во имплементацијата на ЛАП општината назначува Лице за контакт кое во исто време е одговорно за менаџирањето со истиот. Примарната улога на лицето за контакт за ЛАП ќе биде да ја поттикнува имплементацијата на ЛАП.
5. Задачи на лицето за контакт се:
  - Собирање информации за имплементацијата на ЛАП и поднесување годишен извештај до Советот на општината;
  - Контакт лицето ќе биде врска меѓу општината и потенцијалните засегнати страни како што се: органи и агенции на централната власт, образовни институции, НВОи, донатори и др.);
  - Контакт лицето ќе одговара на нивни барања за конкретни или општи аспекти на ЛАП и ќе се грижи тие да ги добиваат информациите и поддршката кои им се потребни за да имплементираат активности кои се вклучени во ЛАП.
  - Контакт лицето ќе ја организира соработката за прашања поврзани со имплементацијата на ЛАП со други вклучени институции / имплементатори и граѓански организации.
  - По налог на Советот на општината или на Градоначалникот, извршувањето на некои од овие задачи може да се делегира на други засегнати страни под услови и за имплементација кои се споменати претходно.
6. Лице за контакт во Општина Битола за овој Локален Акционен План е:  
м-р Виолета Налевска –советник ЛЕР , 047-208-336,  
e-mail:viki.nalevska@bitola.gov.mk

## 10. ПЛАН ЗА АКЦИЈА

- Вработување
- Образование
- Домување

**ВРАБОТУВАЊЕ**

**ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 1: Да се зголеми бројот на вработени Роми во Општина Битола за 50 Роми во 2012-2015 година**

Активности	Очекувани резултати	Индикатори	Рок	Можен имплементатор	Буџет		
					Сума	Можен извор	Коментар
<b>КЦ 1.1. Да се подобри степенот на информирање на Ромите за активните мерки за вработување</b>							
1.1.1 Информативни средби за активни мерки за вработување	-организирани 8 /2 пати годишно/ работилници до 2015 -опфатени најмалку 100 роми	- Број на организирани работилници до 2015г. - Број на опфатени Роми	Континуирано во периодот 2012 – 2015 г.	АВР Битола			
1.1.2. Медиумска кампања за активни мерки преку локалните медиуми	-најмалку 5 огласи годишно -најмалку 3 информативни емисии годишно	-Број на огласи до 2015г. - Број на емисии до 2015г.	Согласно ОП на АВРМ 2012-2015г.	АВР Битола			
<b>КЦ 1.2. Да се вклучат Ромите во обуки за познат работодавец</b>							
1.2.1 Информативни средби за огласите за обуки доквалификација и преквалификација	Организирани најмалку 8 средби годишно	-Број на организирани средби до 2015г. - Број на опфатени Роми	Континуирано во периодот 2012 – 2015 г.	АВР Битола			
1.2.2.Мотивирање на работодавците за вклучување во активните мерки преку директни средби со граѓаните од ромското	Организирани најмалку 5 средби годишно	Број на организирани средби до 2015г. - Број на опфатени	Континуирано 2012 – 2015 г.	АВР Битола			

население		Роми					
1.2.3. Обука за познат работодавец	-организирани 16 /4 пати годишно/ работилници до 2015 -опфатени најмалку 200 роми	- Број на организирани работилници до 2015г. - Број на опфатени Роми	Во периодот 2012-2015г.	АВР Битола			
<b>КЦ 1.3. Обука За дефицитарни занимања и практиканство</b>							
1.3.1 Информација од пазарот на трудот	Информирани по најмалку 5 Роми на годишно ниво	Број на опфатени Роми	Континуирано 2012 – 2015 г.	АВР Битола			
1.3.2 Припрема на апликација за Роми	Аплицирале најмалку 5 Роми на годишно ниво	Број на Роми што аплицирале на годишно ниво	Континуирано 2012 – 2015 г.	АВР Битола			
1.3.3 Информирање за права и обврски, склучување на договори	Информирани по најмалку 5 Роми /сите оние што аплицираат/ на годишно ниво	Број на опфатени Роми	Континуирано 2012 – 2015 г.	АВР Битола			
1.3.4 Вклучување во практиканство	Вклучени по најмалку 5 Роми на годишно ниво	Број на вклучени Роми	Континуирано 2012 – 2015 г.	АВР Битола			
1.3.5 Вклучување во обуки за ИТ технологии	Вклучени по најмалку 5 Роми на годишно ниво	Број на вклучени Роми	Континуирано 2012 – 2015 г.	АВР Битола			
<b>К.Ц 1.4 Обука за непознат работодавец</b>							
1.4.1 Обука - Стекнување на знаење	Вклучени по најмалку 3 Роми на годишно ниво	Број на вклучени Роми	Континуирано 2012 – 2015 г.	АВР Битола			
1.4.2 Обука - Стекнување на вештини	Вклучени по најмалку 3 Роми на годишно ниво	Број на вклучени Роми	Континуирано 2012 – 2015 г.	АВР Битола			

**ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 2: ПОДОБРУВАЊЕ НА СТЕПЕНОТ НА ВРАБОТЕНОСТ НА ЖЕНАТА РОМКА ЗА 10% 2012-2015 ГОДИНА**

Активности	Очекувани резултати	Индикатори	Рок	Можен имплементатор	Буџет		
					Сума	Можен извор	Коментар
<b>КЦ 2.1. Идентификација на невработената жена Ромка</b>							
2.1.1. Пресек на пријавени жени ромки во АВРМ секој декември, во периодот 2012-2015г	Утврден Точен број на пријавени жени Ромки во АВРМ	-направен пресек во предвидениот рок -подготвен список во предвидениот рок	Секој декември во периодот 2012-2015г.	АВР Битола НВО			
2.1.2. Истражување преку анкетен прашалник заради добивање на податоци за бројот на жените Ромки работоспособни од 16- 35 години	Констатирана фактичка состојба од терен	-направено истражување во предвидениот рок -подготвен список во предвидениот рок	Континуирано на годишно ниво во периодот 2012 – 2015 г.	АВР Битола НВО			
2.1.3. Добивање информации за заинтересирани жени Ромки за добивање работен однос	Утврдување потенцијален број на жени Ромки заинтересирани за вработување	направено истражување во предвидениот рок -подготвен список во предвидениот рок	Континуирано на годишно ниво во периодот 2012 – 2015 г	АВР Битола НВО			

<b>2.1.4.</b> Програма за подготовка на заинтересираните жени Ромки за работа	Опфатени најмалку 10 жени Ромки на годишно ниво	Број на опфатени жени Ромки на годишно ниво	Континуирано 2012 – 2015 г.	АВР Битола  НВО			
<b>КЦ 2.2. Подготвување на апликација и учество на најмалку 2 тендери за поддршка на самовработување на жени Ромки на годишно ниво</b>							
<b>2.2.1</b> Информации за огласи по основ за: -формализација -самовработување -други кредитни линии	Опфатени најмалку 10 жени Ромки на годишно ниво	Број на информирани жени Ромки на годишно ниво	Континуирано 2012 – 2015 г.	АВР Битола			
<b>2.2.2</b> Подготовка за апликации	Најмалку 5 подготвени апликации годишно	-Број на опфатени жени Ромки на годишно ниво -Број на подготвени апликации на годишно ниво	Континуирано 2012 – 2015 г.	АВР Битола			
<b>2.2.3</b> Креирање на бизнис план	Најмалку 2 изготвени бизнис планови	Број на опфатени жени Ромки на годишно ниво -Број на подготв. Бизнис планови на годишно ниво	Континуирано 2012 – 2015 г.	АВР Битола			

**ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 3: ДА СЕ КРЕИРААТ И СПРОВЕДУВААТ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО**

Активности	Очекувани резултати	Индикатори	Рок	Можен имплементатор	Буџет		
					Сума	Можен извор	Коментар
<b>КЦ 3.1. Да се отвори консултативен-советодавен центар за Ромската заедница за поддршка на мали и средни претпријатија</b>							
<b>3.1.1.</b> Обезбедување на простор за отварање на центар за консултативни-советодавни услуги	Да се обезбеди соодветен простор за работа на центарот	Обезбеден простор во предвидениот рок	2012 г.	АВР Битола Општина Битола НВО			
<b>3.1.2</b> Отварање на центар за консултативни-советодавни услуги	До крајот на 2013 да профункционира	Отворен центарот во предвидениот рок Ромски центар за консултативни-советодавни услуги при вработување	2013 г.	АВР Битола Општина Битола НВО			
<b>3.1.3</b> Користење на програми за активните мерки: -формализација -самовработување -други кредитни	Најмалку 3 Роми да започнат сопствени бизниси на годишно ниво	Број на Роми на годишно ниво што започнале сопствен бизнис со помош на	2013 -2015 г.	АВР Битола НВО			



линии		центарот					
<b>КЦ 3.2. Да се развијат претприемнички вештини и припрема за активно барање на работа</b>							
<b>3.2.1.</b> Едукација на Роми за развивање на -бизнис план: -формализација -самовработување -други кредитни линии	Опфатени најмалку 10 Роми на годишно ниво	-Број на извршени консултации на годишно ниво  -Број на опфатени Роми	Во периодот 2014 -2015	АВР Битола  НВО			
<b>3.2.2.</b> Развивање на вештини и способности кај Ромите за успешно барање на работа	Опфатени најмалку 10 Роми на годишно ниво	Број на извршени консултации на годишно ниво  -Број на опфатени Роми	Во периодот 2014 -2015	АВР Битола  НВО			
<b>КЦ 3.3. Вклучување во програмите “YES“</b>							
<b>3.3.1.</b> Припрема на младите Роми за подобро вклучување во пазарот на трудот	Најмалку 10 млади Роми на годишно ниво ќе добијат вештини и способности за активно барање на работа	Број млади Роми на годишно ниво кои ќе бидат вклучени во програмата “YES”	Во периодот 2013 -2015	АВР Битола  НВО			

**ОБРАЗОВАНИЕ**

**ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 4: ДА СЕ ЗГОЛЕМИ ВКЛУЧЕНОСТА НА ДЕЦА РОМИ ВО ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 45% ДО КРАЈОТ НА 2015 г.**

Активности	Очекувани резултати	Индикатори	Рок	Можен имплементатор	Буџет		
					Сума	Можен извор	Коментар
<b>КЦ 4.1. Да се зголеми за 80% бројот на информирани ромски семејства за бенефитот од предучилишното воспитание и образование</b>							
<b>4.1.1.</b> Подготовка на информативни материјали	Подготвени информативни материјали (постери, флаери и сл.)	- Подготвени информативни материјали во предвидениот рок - Количини/број на подготвени мат.	Прва половина на 2012 година	Општина Битола, Централна детска градинка, НВО			
<b>4.1.2.</b> Дистрибуција на информативни материјали	Дистрибуирани информативни материјали (од институции, НВО)	- Дистрибуирани информативни материјали (од институции, НВО) во предвидениот рок - Број на доставени материјали - Број на посети	Прва половина на 2012 година	Општина Битола  Централна детска градинка  НВО			
<b>4.1.3.</b> Средби со родители (најмалку 3 годишно)	Реализирани најмалку 10 средби во период 2012-2015 година со присуство на најмалку 20	- Број на реализирани средби - Број на присутни семејства/	Од 2012 до 2015 година	Општина Битола  Централна детска градинка			

	родители по средба)	родители		НВО			
<b>КЦ 4.2. Да се зголеми бројот на опфатени Ромски деца во предучилишно образование за 50% на годишно ниво во однос на учебната 2011 /2012;</b>							
<b>4.2.1</b> Заеднички средби (размена на искуства) работилници меѓу родителите (најмалку 3 годишно)	Реализирани најмалку 10 средби и работилници до крајот на програмава Разменети искуства Присуство на најмалку 50 родители по средба/работилница	Број на реализирани средби на годишно ниво  Број на вклучени родители	Континуирано 2012-2015 г.	Општина Битола  Централна детска градинка  НВО			
<b>4.2.2</b> Детекција на деца кои ќе ги посетуваат градинките како теренска активност за собирање на податоци преку посета на Ромски семејства	Идентификувани деца кои ќе ги посетуваат градинките  Подготвена листа на кандидати	Идентификувани деца кои ќе ги посетуваат градинките и Подготвена листа на кандидати во предвидениот рок.  Број на запишани деца	Континуирано 2012-2015 г.	Општина Битола  Централна детска градинка  НВО			
<b>4.2.3</b> Формирање на тим за работа	Формиран тим за работа	Формиран тим за работа во предвидениот рок	До крајот на 2012 г.	Општина Битола  Централна детска градинка  НВО			

**ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 5: ПОДОБРУВАЊЕ НА РЕДОВНОСТА НА УЧЕНИЦИТЕ РОМИ ВО ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 50%**

Активности	Очекувани резултати	Индикатори	Рок	Можен имплементатор	Буџет		
					Сума	Можен извор	Коментар
<b>КЦ 5.1. Подобрување на редовноста, намалување на бројот на изостаноци за 50% во СОУ ТАКИ ДАСКАЛОТ Битола</b>							
<b>5.1.1.</b> Ревидирање на годишната програма на училиштето и вклучување заеднички активности на наставниците, учениците, родителите	Изготвена и прифатена програма	Изготвена и прифатена програма во предвидениот рок	Учебна 2012/2013	Општина Битола, СОУ Таки Даскалот НВО			
<b>5.1.2.</b> Иницирање на најмалку две дополнителни средби годишно	Одржани најмалку 8 средби до крајот на 2015г.	Број на одржани средби на годишно ниво	Континуирано 2012-2015 г.	Општина Битола, СОУ Таки Даскалот НВО			
<b>5.1.3.</b> Воведување на Медијатори за работа со Ромската заедница	Назначување на одговорно лице (медијатор) подобрена редовност	Број на активни медијатори Број на потпишани договори со медијатори	Прва половина на 2012 г.	Општина Битола, СОУ Таки Даскалот НВО			

(родители, училиште и НВО)		Број на изостаноци (намален)					
<b>КЦ 5.2. Подобрување на редовноста, намалување на бројот на изостаноци за 50% во ОУ ГОРГИ СУГАРЕВ Битола;</b>							
<b>5.2.1</b> Ревидирање на годишната програма на училиштето и вклучување заеднички активности на наставниците, учениците, родителите	Изготвена и прифатена програма	Изготвена и прифатена програма во предвидениот рок	Учебна 2012/2013	Општина Битола ОУ Ѓорѓи Сугарев, Битола НВО			
<b>5.2.2</b> Иницирање на најмалку две доплонителни средби годишно	Одржани најмалку 8 средби до крајот на 2015г.	Број на одржани средби на годишно ниво	Континуирано 2012-2015 г.	Општина Битола ОУ Ѓорѓи Сугарев, Битола НВО			
<b>5.2.3</b> Воведување на Медијатори за работа со Ромската заедница (родители, училиште и НВО)	Назначување на одговорно лице (медијатор) подобрена редовност	Број на активни медијатори Број на потпишани договори со медијатори Број на изостаноци (намален)	Прва половина на 2012 г.	Општина Битола ОУ Ѓорѓи Сугарев, Битола НВО			

**ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 6: ДА СЕ ОВОЗМОЖИ КОНТИНУИРАНО ЈАКНЕЊЕ НА ТОЛЕРАНЦИЈАТА И ПРИФАЌЕЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ КАЈ 60 НАСТАВНИЦИ СО ВКЛУЧУВАЊЕ НА СООДВЕТНИ ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ**

Активности	Очекувани резултати	Индикатори	Рок	Можен имплементатор	Буџет		
					Сума	Можен извор	Коментар
<b>КЦ 6.1. Во периодот од 2012/2013 година да се опфатат 30 наставници во едукативни обуки за толеранција и прифаќење на разликите</b>							
<b>6.1.1.</b> Дизајнирањена програма за обука (најмалку една обука /модул годишно)	Дијазирирана програма за обука	Дијазирирана програма за обука во предвидениот рок	До крајот на првата половина на 2012	Општина Битола, ОУ Ѓорѓи Сугарев, Битола СОУ Таки Даскалот НВО			
<b>5.1.2.</b> Изработка на акционен план	Изработен акционен план.	Изработен акционен план во предвидениот рок	До крајот на првата половина на 2012	Општина Битола, ОУ Ѓорѓи Сугарев, Битола СОУ Таки Даскалот НВО			
<b>5.1.3.</b> Обука на 30 наставници	Имплементирана обука	Имплементирана обука во предвидениот рок Број на обучени наставници	До крајот на 2013 г.	Општина Битола, ОУ Ѓорѓи Сугарев, Битола СОУ Таки Даскалот НВО			
<b>КЦ 6.2. Во периодот од 2013/2014 година да се опфатат 30 наставници во едукативни обуки за толеранција и прифаќење на разликите;</b>							
<b>6.2.1</b> Обука на 30 наставници	Изготвена и прифатена програма	Изготвена и прифатена програма во	До крајот на 2013/2014 г.	Општина Битола, ОУ Ѓорѓи Сугарев, Битола			

		предвидениот рок		СОУ Таки Даскалот НВО			
--	--	------------------	--	--------------------------	--	--	--

<b>КЦ 6.3. Во периодот од 2012/2015 година да се изработи прирачник за работа со ученици Роми за развој на толеранција, за развој на знаења и вештини кои промовираат меѓуетничка толеранција</b>							
<b>6.3.1</b> Подготвување на прирачник	Подготвен, испечатен и дистрибуиран прирачник	Подготвен, испечатен и дистрибуиран прирачник во предвидениот рок	До крајот на 2012 година	Општина Битола, ОУ Ѓорѓи Сугарев, Битола СОУ Таки Даскалот НВО			
<b>6.3.2</b> Обука на наставниците – најмалку еднаш годишно	Реализирана обука – 4 до крајот на 2015 година	Број на организирани сесии Број на учесници	До крајот на секоја учебна година во периодот 2012 - 2015	Општина Битола, ОУ Ѓорѓи Сугарев, Битола СОУ Таки Даскалот НВО			
<b>6.3.3</b> Организирање на најмалку еден настан на годишно ниво од мултиетнички катактер	Реализирани 4 настани до крајот на 2015 година	Број на организирани настани  Број на учесници	До крајот на секоја учебна година во периодот 2012 - 2015	Општина Битола, ОУ Ѓорѓи Сугарев, Битола СОУ Таки Даскалот НВО			

**ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 7: ДА СЕ ПОДОБРИ УСПЕХОТ ВО ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ КАЈ РОМСКАТА ПОПУЛАЦИЈА ЗА 60% ДО КРАЈОТ НА 2015 г.**

Активности	Очекувани резултати	Индикатори	Рок	Можен имплементатор	Буџет		
					Сума	Можен извор	Коментар
<b>КЦ 7.1. Подобрвање на успехот за 0,5% индексни поени по ученик во основно образование во период 2012/2015 година</b>							
7.1.1. Елементарно описменување на најмалку 20 ученици кои повторно се вклучени во наставниот процес со помош на ментор	Описменети најмаку 60 ученици до 2015 година	- Број на Описменети најмаку 60 ученици до 2015 година	До крајот на 2012 година	Општина Битола, ОУ Ѓорѓи Сугарев, Битола НВО			
7.1.2. Медијатор од НВО за посредување помеѓу училиштето и семејството	Остварена соработка помеѓу училиштето и семејствата Остварена соработка помеѓу училиштето и семејствата	- Ангажиран Медијатор од НВО за посредување помеѓу училиштето и семејството -Потпишан договор	До крајот на 2012 година	Општина Битола, ОУ Ѓорѓи Сугарев, Битола  НВО			
<b>КЦ 7.2. Обезбедување тусторство за дел од неописменетите ученици за основно образование</b>							



7.2.1 Ангажирање на лица татори	Ангажирани татори	Ангажирани татори во предвидениот рок Број на вклучени татори	Учебна 2012/2013 година				
7.2.3 Спроведување на програма за таторство	Подобрен успех на ученици Роми со потреба од таторство	Имплементирана програма	Континуирано 2012/2015 г	Општина Битола, ОУ Ѓорѓи Сугарев, Битола НВО			
<b>К.Ц 7.3 Подобравање на успехот за 0,5% индексни поени по ученик во средно образование во период 2012/2015 година</b>							
7.3.1. Менторирање на најмалку 50 ученици од страна на 10 ментори	Подобрен успехот на 50 ученици	-Број на ученици со подобрен успех  -Постигнати индексни поени	До крајот на 2015 година	Општина Битола, ОУ Ѓорѓи Сугарев, Битола СОУ Таки Даскалот Битола НВО			
7.3.1. Медијатор од НВО за посредување помеѓу училиштето и семејството	Остварена соработка помеѓу училиштето и семејствата	-број на медијации  -број на средби  -број на состаноци	До крајот на 2012 година	Општина Битола,  СОУ Таки Даскалот Битола НВО			

**ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 8: ДА СЕ ПОДОБРАТ УСЛОВИТЕ (МАТЕРИЈАЛНИ И ТЕХНИЧКИ) ЗА ПОСЕБНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ ВО ОУ ЃОРЃИ СУГАРЕВ БИТОЛА**

Активности	Очекувани резултати	Индикатори	Рок	Можен имплементатор	Буџет		
					Сума	Можен извор	Коментар
<b>КЦ 8.1. Подобрување на условите за превоз на деца со посебни потреби во периодот 2012/2015 година во ОУ ЃОРЃИ СУГАРЕВ Битола</b>							
8.1.1. Обезбедување на возило за 20 ученици	Обезбедено возило за 20 ученици	Обезбеден донатор Обезбедено возило во предвидениот рок	До крајот на 2013 година	Општина Битола, ОУ Ѓорѓи Сугарев Битола НВО			
<b>КЦ 8.2. Обезбедување на исхрана за учениците со посебни потреби во ОУ ЃОРЃИ СУГАРЕВ Битола</b>							
8.2.1 Обезбедување на исхрана за 40 ученици	Обезбедена училишна исхрана за 40 ученици	Обезбеден донатор Обезбедено возило во предвидениот рок	До крајот на 2013 година	Општина Битола, ОУ Ѓорѓи Сугарев Битола НВО			

**ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 9: Да се воспостави активна БАЗА НА ПОДАТОЦИ**

Активности	Очекувани резултати	Индикатори	Рок	Можен имплементатор	Буџет		
					Сума	Можен извор	Коментар
<b>КЦ 9.1. ФОРМИРАЊЕ, АЖУРИРАЊЕ, МЕНАЏИРАЊЕ НА БАЗА НА ПОДАТОЦИ</b>							
<b>9.1.1</b> Собирање на податоци (работа на терен)	Креирана база на податоци	Креирана база на податоци во предвидениот рок	До крајот на 2013 година	Општина Битола, ОУ Ѓорѓи Сугарев, Битола СОУ Таки Даскалот Битола НВО			
<b>9.1.2</b> Формирање на тим за работа	Формиран тим	Формиран тим во предвидениот рок	До крајот на 2013 година	Општина Битола, ОУ Ѓорѓи Сугарев, Битола СОУ Таки Даскалот Битола НВО			
<b>9.2.3</b> Ажурирање на податоци	Активна база на податоци како основа на програми и проекти	Оперативна база на податоци	Континуирано 2012-2015 година	Општина Битола, ОУ Ѓорѓи Сугарев, Битола СОУ Таки Даскалот Битола НВО			

**ДОМУВАЊЕ**

**ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 10: Да се реши проблемот со инфраструктурата и станбеното прашање во населбата Петочна вода за семејствата населени надвор од градежен реон**

Активности	Очекувани резултати	Индикатори	Рок	Можен имплементатор	Буџет		
					Сума	Можен извор	Коментар
<b>КЦ 10.1. Да се измени и дополни ГУП и ДУП за населба Баур;</b>							
<b>10.1.1</b> Утврдување на фактичката состојба	Утврдена фактичката состојба	Број на извештаи од снимена ситуација	2012-2013г.	Општина Битола			
<b>10.1.2</b> Поставување на дневен ред на совет иницијативата за промена на ГУП и ДУП	Поднесено барање и иницијативата ставена на дневен ред	Извештај од седницата на советот Одлуката за промена и дополнување на ГУП и ДУП	2012-2013г	Општина Битола			
<b>10.1.3</b> Донесување на одлука на совет за промена на ГУП и ДУП	Јавна расправа Одржана седница на советот и донесена одлука	Јавна расправа Одлуката за промена и дополнување на ГУП и ДУП	2012-2013г	Општина Битола			
Избор на изготвувач на ГУП и ДУП	Спроведен процес Избран изведувач	Број на пријави на тендерот Потпишан договор	2012-2013г	Општина Битола			

Изработка на ГУП и ДУП	Подготвени ГУП и ДУП	Подготвени ГУП и ДУП во предвидениот рок	2012-2013г	Општина Битола			
<b>КЦ 10.2. Да се легализираат ромските дивоградби во Битола онаму каде што е изводливо и возможно;</b>							
<b>10.2.1</b> Процес на легализација на дивите ромски градби онаму каде што е изводливо и возможно	Утврдена фактичка состојба Започнат процес	Број на диви градби	2012 – 2015	Општина Битола МТСП МЛС МТВ НВО			
<b>10.2.2</b> Изработка на планови за урбанизација	Изработени планови	Број на работни средби План за урбанизација	2012-2013	Општина Битола МТСП МЛС МТВ НВО			
<b>10.2.3</b> Решавање на прашањето за сопственоста на куќите и земјиштето врз кое тие се наоѓаат (легализација) и трајни решенија	Решени имотно-правни односи	Документација за имотно-правна состојба	2012 – 2015	Општина Битола МТСП МЛС МТВ НВО			
<b>10.2.4</b> Промоција на прописите за легализација на дивоградбите	Промовирани прописите и можностите	Промотивен материјал	2012-2013	Општина Битола МТСП МЛС МТВ НВО			
<b>КЦ 10.3. Да се изготват главни проекти за инфраструктурни и градежни објекти;</b>							
<b>10.3.1</b> Донесување на одлука за изготвување и реализирање на главни проекти	Донесена одлука	Број на состаноци Одлуката за изготвување на главните проекти	2012-2013	Општина			

<b>10.3.2</b> Избор на изведувач на главните проекти	Спроведен процес и избран изведувач	Број на пријавени на тендерот	2012-2013	Општина			
<b>10.3.3</b> Изработка на главни проекти за водовод, канализација, улици и осветлување, ПТТ	Изработени главните инфраструктурни проекти за Баир	Главни проекти за водовод, канализација, улици и осветлување	2012-2013	Изведувач			
<b>К.Ц 10.4 Да се изградат објекти од цврста градба за 150 семејства;</b>							
<b>10.4.1</b> Изработка на главни проекти за градежни објекти	Изработка на главни проекти за градежни објекти	Број на работни средби Главни проекти за градежни проекти	2013-2015	Општина Битола МТСП МЛС МТВ			
<b>10.4.2</b> Обезбедување на финансиски средства	Обезбедување на финансиски средства	Број на апликации Број на донатори	2013-2015	Општина Битола МТСП МЛС МТВ			
<b>10.4.3</b> Избор на изведувач	Обезбедување на финансиски средства	Објавен тендер Број на пријавени на тендерот	2013-2015	Општина			
<b>10.4.4</b> Изведба на градежните работи	Имплементирани градежни активности	Финализирани Градежни објекти	2013-2015	Изведувач			

**ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 11: Да се реши проблемот со водоснабдување на најмалку 3000 жители на населба Баир до крајот на 2015г.**

Активности	Очекувани резултати	Индикатори	Рок	Можен имплементатор	Буџет		
					Сума	Можен извор	Коментар
<b>КЦ 11.1. Да се реконструира водоводот во високата зона на населба Баир и да се изведат нови цевководи со должина 3000м;</b>							
11.1.1 Носење на одлука за реконструкција на водоводот	Донесена одлука	Број на состаноци Одлука за реконструкција на водоводот	2012-2013г.	Општина			
11.1.2 Изработка на техничка документација	Изработена техничка документација	водоводот Техничката документација	2012-2013г.	ЈП			
11.1.3 Изведба на реконструкцијата	Реконструиран водоводот во населба Баир	Реконструиран водовод	2012-2014г.	ЈП			

**ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 12: Да се решат останатите инфраструктурни потреби во населба Баир**

Активности	Очекувани резултати	Индикатори	Рок	Можен имплементатор	Буџет		
					Сума	Можен извор	Коментар
<b>КЦ 12.1. Да се до-реконструира ободниот канал за населба Баир во должина од 2.700 м;</b>							
12.1.1 Носење на одлука за реконструкција на ободниот канал	Донесена одлука	Број на состаноци Одлуката за реконструкција	2014г.	Општина			
12.1.2 Изработка на техничка документација	Изработена техничка документација	Број на работни средби Техничка документација	2014г.	Општина			
12.1.3 Изведба на реконструкцијата	Комплетирани градежни работи	Реконструкцијата	2014.-2015г.	ЈП			
12.1.4 Кампања за подигнување на јавната свест	Информирани и мотивирани граѓани	Број на кампањски настани Број на дистрибуирани материјали	2014.-2015г.	Општина НВО			



